

# ПРЕПОРАКИ ДО УЧЕНИЦИТЕ ОД ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ



ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРЕПОРАКИ ЗА ЗАШТИТА  
НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ

**Н**i5, Facebook, My space... се само дел од Интернет страниците кои секојдневно се посетени од илјадници млади луѓе. Информации за возраста, блиските луѓе, фотографии, видеоклипови, лични текстови се дел од податоците кои јавно се изложени. Младите сè повеќе ги користат овие Интернет страници, иако велат дека често се случува нивните податоци да бидат злоупотребени.

Дирекцијата за заштита на податоците предупредува дека секоја индивидуа треба да биде внимателна со објавувањето на фотографии и лични податоци на Интернет. Со напомена дека може да дојде до злоупотреба, од дирекцијата, особено помладата популација ја предупредуваат да не се пристапува наивно кога станува збор за Интернет порталите за дружење и комуникација.

"Токму младите денес, во услови на постојан развој на информатичката технологија, се исправени пред многу

## ИНТЕРНЕТ ПРЕДИЗВИЦИТЕ ЛЕСНО ЈА НАРУШУВААТ ПРИВАТНОСТА!

предизвици, кои лесно можат да ја нарушат како нивната приватност, така и приватноста на нивните семејства и пријатели", посочи Маријана Марушиќ, директорка на Дирекцијата за заштита на податоците, по повод Европскиот ден за заштита на личните податоци.

Исто така, таа објасни дека законски не е дозволено секое училиште да има Интернет страница на која се објавуваат податоци за учениците. Каде работат нивните родители, оценките или било какви податоци за ученикот не смее да бидат јавно објавени ниту, пак, искористени од други институции или, пак, од општината иако е основач на училиштето.

"Треба да се внимава, само со корисничко име и лозинка, самиот ученик, односно неговиот родител да има пристап до тие податоци, а не да бидат јавно достапни", додаде директорката Марушиќ.

На настанот организиран по тој повод во ЕУ инфо центарот не случајно беа поканети средношколци, како ранлива група која масовно подлежи на овој вид комуникација, без претходно да размисли за евентуални последици. Препораките кои доаѓаат од Европската унија се дека Македонија мора постојано да работи на полето на заштитата на личните податоци. Патрик Паке, првиот секретар и шеф на политичкиот и информативниот сектор на Мисијата на Европската унија, токму на нив им укажа на следново:

## Македонија

"Младите наивно ја користат модерната технологија. Пред да ставите нешто на Facebook, размислете дали тоа сакате да го види вашиот иден работодавач", предупреди првиот секретар и шеф на политичкиот и информативниот сектор на Мисијата на Европската унија, Патрик Паке.

Со новите измени на Законот, кои стапуваат во сила од 28 февруари, казните за злоупотреба на личните податоци се од 500 до 4.000 евра.

Подготвила: Милева ЛАЗОВА

"Уште во 1995 година се изготви рамковна директива во однос на предизвиците поврзани со внатрешниот пазар. Тогаш логиката беше дека покрај тоа што институциите се соочуваат со одредени класични предизвици, тие треба да обратат внимание и на тоа како да ги заштитат личните податоци, како да извршат контрола и да утврдат санкции".

Укажаните препораки од страна на Дирекцијата за заштита на личните податоци, ги наведоа учениците на најразлични размислувања и констатации. Така средношколката Бојана Божиновска вели:

"Мислам дека користењето на Интернет е многу добро за отоварување на комуникација, за комуницирање со луѓе од надвор, не само од нашава земја, меѓутоа е многу лошо во однос на оставањето на податоци кои често се злоупотребувани во поглед на 'данлодирање' - симнување фотографии од Интернет, креирање на профили без знаење на личноста".

"Фотографии, податоци, MSN адреси e-mail адреси, а некогаш знаат дури да дадат и телефонски броеви. Тие информации можат да бидат злоупотребени", додаде Ненад Петровски, ученик во една скопска гимназија.

Иако во Македонија има Закон за заштита на личните податоци,



**ТРЕБА ДА СЕ ВНИМАВА, САМО УЧЕНИКОТ  
ИЛИ НЕГОВИОТ РОДИТЕЛ-СТАРАТЕЛ МОЖЕ ДА  
ИМА ПРИСТАП ДО ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ, ВЕЛИ  
ДИРЕКТОРКАТА МАРИЈАНА МАРУШИЌ**

сепак малкумина граѓани знаат кога и каде треба да остават информации за себе и како да си ја заштитат приватноста. Со новите измени на Законот, кои стапуваат во сила од 28 февруари, казните за злоупотреба на личните податоци се од 500 до 4.000 евра.